



## ФИЛМОМАНИЈА ОБЈАВА НА КОМПЛЕТНА ПРОГРАМА!

**Првата ревија на добри филмови ќе се одржи од 18. до 24. септември ексклузивно во киното Cineplexx Skopje City Mall!**

Во текот на овие седум ревијални денови, ќе бидат прикажани вкупно четиринаесет филмови. Меѓу најатрактивните наслови кои посетителите ќе имаат можност да ги погледнат се веќе најавените „[Господин Тарнер](#)“ (режија на Мајк Ли) – добитник на наградата за најдобар актер на овогодинашениот филмски фестивал во Кан и „[Том на фарма](#)“ (режија на Ксавиер Долан), добитник на наградата FIPRESCI на филмскиот фестивал во Венеција.

Филмоманија ни ги носи и најновите филмови на култните и познати режисери меѓу кои секако ги издвојуваме **Лукас Модисон** – „[Ние сме најдоброто](#)“, добитник на Гран При наградата на филмскиот фестивал во Токио; **Корнелиу Порумбиу** со „[Кога ќе се спушти ноќ над Букурешт](#)“, прикажан во официјалната конкуренција на филмските фестивали во Њујорк, Локарно и Торонто и **Оливије Асајас** „[Облаците над Силс Марија](#)“, прикажан во официјална конкуренција на филмскиот фестивал во Кан, со оscarовката Жулиет Бинош и ѕвездата на „Сага на самракот“ Кристен Стјуард во главните улоги.

Од филмовите кои заслужуваат посебно внимание, ги издвојуваме „[Рација 2](#)“, новиот филм на режисерот Герет Еванс, прикажан на филмските фестивали во Санденс и Карлови Вари; „[Григрис](#)“, последниот филм на Махамат Салех Харун, прикажан во официјална конкуренција на фестивалот во Кан; „[Макондо](#)“ на режисерката Судабах Мортазаи, прикажан на овогодинашениот филмски фестивал во Берлин.

Ниту американската продукција нема да остане незабележана на оваа ревија. Во рамки на Филмоманија, публиката ќе има можност да ја погледне независната драма „[Костурски близнаци](#)“ на режисерот Крег Џонсон, добитник на наградата за најдобро сценарио на филмскиот фестивал Санденс и филмот „[Вратена младост](#)“ (Арон Катц и Марта Стефанс), прикажан на фестивалите во Санденс, Локарно и Лос Анџелес.

Проекциите ќе се одржуваат секој ден, од 18 септември до 24 септември, во термините **16:00ч, 18:30ч и 21:00ч**. Повеќе информации за филмовите и програмата можете да најдете на страницата на Cineplexx [www.cineplexx.mk](http://www.cineplexx.mk)

Билетите се пуштени во продажба. Цена на билет е **150 ден** по проекција.

**Филмови кои ќе се прикажат на Филмоманија:**

**Господин Тарнер / Mr. Turner** – Mike Leigh

**Григрис / Grigris** – Mahamat-Saleh Haroun

**Кога ќе се спушти ноќ над Букурешт / Când se lasa seara peste Bucuresti sau metabolism**

– Corneliu Porumboiu

**Костурски близнаци / Skeleton Twins** – Craig Johnson

**Макондо / Macondo** – Sudابه Mortezaei

**Ние сме најдоброто / Vi är bäst** – Lukas Moodysson

**Облаците над Силс Марија / Clouds of Sils Maria** – Olivier Assayas

**Вратена младост / Land Ho!** – Aaron Katz i Martha Stephens

**Рација 2 / The Raid 2: Berandal** – Gareth Evans

**По ред на исчезнување / In Order of Disappearance** – Hans Petter Moland

**Срце на лав / Leijonasydän** – Dome Karukoski

**Том на фарма / Tom a la Ferme** – Xavier Dolan

**Црвена армија / Red Army** – Gabe Polsky

**Ритамот на лудилото / Whiplash** - Damien Chazelle

Се гледаме на **Филмоманија** во киното **Cineplexx Skopje City Mall!**